



ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА  
НА МАКЕДОНИЈА

CASINOS AUSTRIA

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје  
тел. (02) 5511 690, (02) 5511 691  
tenderi@videolottery.mk

## ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,

Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија-Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk има потреба од јавна набавка на услуги- **набавка на мобилни телекомуникациски услуги за период од 1 години.**

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас **бр.10-5/2017**, во согласност со Законот за јавните набавки.

Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до **17.07.2017** година во 11:00 часот исклучиво преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), притоа следејќи ги упатствата дадени во "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на истата веб адреса во делот "Економски оператори"..

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат<sup>1</sup>. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Отворањето на понудите се врши електронски преку ЕСЈН и истото ќе биде јавно и ќе се одржи на **17.07. 2017** година, во 11,00 часот

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје, јуни, 2017 година	Потпис на одговорно лице и печат
---------------------------------	----------------------------------

<sup>1</sup> Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.



ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје  
тел. (02) 5511 690, (02) 5511 691  
tenderi@videolottery.mk

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
*[преку ЕСЈН со е-аукција]*

*бр.10-5/2017*

**ЗА НАБАВКА НА  
МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ  
ЗА ПЕРИОД ОД 1 ГОДИНА**

*Скопје, јуни 2017година*

## Инструкции за понудувачите

### **1. Договорен орган**

Договорен орган е Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса [tenderi@videolottery.mk](mailto:tenderi@videolottery.mk), лице за контакт Драган Велков, електронска пошта [dragan.velkov@videolottery.mk](mailto:dragan.velkov@videolottery.mk).

### **2. Предмет на договорот за јавна набавка**

2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е **набавка мобилни телекомуникациски услуги** за најмалку 22 линии во два тарифна модела за временски период од една година.

2.2. Детален опис на предметот на договорот за јавна набавка е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

2.3, Предметот на договорот **не е делив**. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

### **3. Начин на извршување на услугата**

Носителот на набавката е должен услугата да ја изврши преку обезбедување мобилни телекомуникациски услуги 24 часа на ден, 7 дена во неделата, кон сите фиксни и мобилни оператори, во временски период од 12 месеци.

### **4. Разлики во цена (корекција на цени)**

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

### **5. Рокот на извршување на услугата**

Рокот на извршување на услугата започнува со денот на склучување на договорот, по што носителот на набавката е должен, на барање на договорниот орган да го изврши пренесувањето на телефонските броеви согласно со начинот и постапката од важечкиот правилник за преносливост на броеви, без прекин на телекомуникациските услуги.

### **6. Начин, рок и услови на плаќање**

Начинот на плаќање е вирмански.

Рок на плаќање е 30 дена по доставување на фактурата за извршени месечни услуги во писарницата на договорниот орган.

Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на Комисијата за јавни набавки.

### **7. Право на учество**

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице – понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

**НАПОМЕНА:** Во моментот на поднесување на понудата сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот).

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

## **8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите**

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

### **8.1. Лична состојба**

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

## 8.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

8.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рокот кој го определил договорниот орган а кој не смее да е покус од три работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

8.4. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

## **9. Начин на докажување на способноста на понудувачот**

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

### 9.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран, односно доказ за одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и доказ дека истите редовно ги плаќа;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 9.1 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

#### 9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

### **10. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација**

#### 10.1 Појаснување на тендерската документација

10.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

10.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

#### 10.2 Измена и дополнување на тендерската документација

10.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

10.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

### **11. Изготвување и поднесување на понудите**

#### 11.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

11.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

11.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

#### 11.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

#### 11.5. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

#### 11.6. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

#### 11.7. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (Прилог 4),
- Документ за регистрирана дејност,
- Парафиран модел на договор (Прилог 5).
- Ценовник на услугите за постпејд корисници.

#### 11.8. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

#### 11.9. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на

важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

#### 11.10. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

#### 11.9. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

### **12. Краен рок и место за поднесување на понудите**

12.1. Краен рок за поднесување на понудите е **17.07.2017** година во 11,00 часот.

12.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

12.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

### **13. Јавно отворање и евалуација на понудите**

13.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје.

13.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

13.3. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

### **14. Критериум за доделување на договорот**

14.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

### **15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка**

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

15.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН<sup>2</sup>, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

<sup>2</sup> Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН



15.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди.

Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ.

Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, електронската аукција нема да се одржи, а договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН.

Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

## **16. Доделување на договорот за јавна набавка**

**16.1.** Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

**16.2.** Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој **прв ја поднел понудата.**

**16.3.** Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана оној кој **прв ја поднел понудата.**

**16.4.** Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

**16.5.** По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

## **17. Известување за доделување на договорот за јавна набавка**

**17.1** По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

**17.2** Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за не избор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

## **18. Правна заштита**

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

## **19. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка**

19.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

19.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

## ТЕХНИЧКИ ОПИС НА ЈАВНАТА НАБАВКА

Времетраење на Договор од 12 месеци

Договорниот орган во моментов располага со 22 мобилни претплатнички линии, кои што се опслужувани од Македонски Телеком АД за електронски комуникации Скопје.

Договорниот орган ќе користи најмалку 22 мобилни претплатнички линии. Носителот на набавката безусловно ќе допушти зголемување на бројот на претплатничките линии од најмногу 30% по барање на договорниот орган. За потребата за обезбедување на повеќе од овој број на линии, договорниот орган потребно е да добие претходна согласност од носителот на набавката.

### МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА (за сите тарифни модели):

- Сите СИМ картички да бидат во иста група во рамките на компанијата (CUG) и по линија задолжително да има неограничени бесплатни минути секој месец за разговори во рамките на компанијата (не смее да има никаков надомест).
- Моменталните претплатнички броеви да бидат пренесени заедно со префиксот (НДК бројот – Националниот Дестинациски Код) во мобилниот оператор кој што ќе биде избран како најповолен понудувач.
- Тарифирањето на националните повици да биде по секунда по почетниот интервал од минута.
- Услугата за телефонски повици Понудувачот треба да ја нуди на целата територија на РМ.
- Цените на сите останати услуги кои не се содржани во финансиската понуда на носителот на набавката, истиот ќе ги обезбедува по цени не повисоки од официјалните цени за постпејд услуги
- Целосно покривање на трошоци за преносливост на броеви при евентуална промена на операторот.
- Износот за субвенција за повеќе линии да може да се сумира и да се искористи по потреба на Договорниот орган за набавка на мобилни телефони кои ги нуди економскиот оператор по неговите малопродажни цени (пост – пејд цени за мобилни телефони).
- Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка

### Тарифен модел 1, со месечна претплата од 500 денари без вклучен ДДВ по линија – 21 линии

1	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки и интернет (3G/4G), од страна на поединечните претплатнички линии
2	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 1000 минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).
3	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 150 бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.
4	Цената за една испратена СМС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 2,5 денари без ДДВ по искористување на бесплатните СМС пораки
5	Цената за една испратена ММС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 15 денари без ДДВ
6	За секоја линија треба да следува најмалку 6 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G)
7	Тарифирањето на GPRS (3G/4G) интернет сообраќајот да се врши на податочни блокови од 10 kB
8	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа
9	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.
10	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари
11	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари
12	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари
13	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга да не биде поголема од 9 денари + ДДВ
14	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните

15	Бесплатна промена на SIM картичка
16	Бесплатна замена на телефонскиот број
17	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
18	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
19	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест
20	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка
21	Субвенција од 1.000 денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија

**Тарифен модел 2, со месечна претплата од 2.000 денари без вклучен ДДВ по линија – 1 линија**

1	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки и интернет (3G/4G), од страна на поединечните претплатнички линии
2	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 5000 минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).
3	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 1000 бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.
4	Цената за една испратена СМС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 2,5 денари без ДДВ по искористување на бесплатните СМС пораки
5	Цената за една испратена ММС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 15 денари без ДДВ
6	За секоја линија треба да следува најмалку 12 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G)
7	Тарифирањето на GPRS (3G/4G) интернет сообраќајот да се врши на податочни блокови од 10 kB
8	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа
9	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени 50 минути/месечно за разговори во роаминг (дојдовни/појдовни) и 100 минути месечно меѓународен сообраќај
10	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени 50 СМС пораки кон меѓународни мрежи
11	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.
12	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари
13	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари
14	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари
15	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга да не биде поголема од 9 денари + ДДВ
16	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните
17	Бесплатна промена на SIM картичка
18	Бесплатна замена на телефонскиот број
19	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
20	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
21	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест
22	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка
23	Субвенција од 4.000 денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија

**Предмет на електронска аукција е:**

Цена за минута разговор по надминување на бесплатните, кон сите национални мобилни и фиксни мрежи за двата модела.

**Понудената цена која ќе биде предмет на електронската аукција не смее да содржи повеќе од 2 децимали и најниската можна понудена цена без ДДВ е 0,01 денар. Секоја понуда која нема да ги задоволи овие услови ќе се отфрли како неприфатлива.**

## Прилог 1 – Образец на понуда

Понудувач \_\_\_\_\_

Врз основа на огласот број 10-5/2017 објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија- Касинос Аустриа ДОО Скопје, за доделување на договор за јавна набавка на набавка на **мобилни телекомуникациски услуги за период од 1 година** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

### П О Н У Д А

#### Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: \_\_\_\_\_

I.2. Контакт информации

- Адреса: \_\_\_\_\_
- Телефон: \_\_\_\_\_
- Факс: \_\_\_\_\_
- Е-пошта: \_\_\_\_\_
- Лице за контакт: \_\_\_\_\_

I.3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

I.4. Даночен број: \_\_\_\_\_

I.5. Матичен број: \_\_\_\_\_

#### **Дел II – Техничка понуда**

II.1. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно техничките карактеристики дадени во понудата.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување утврдени во тендерската документација.

#### **Дел III - Финансиска понуда предмет на аукција**

1	2	3
Опис	Количина	Цена без ДДВ
Цена за минута разговор по надминување на бесплатните, кон сите национални мобилни и фиксни мрежи за двата модела	1 минута	

III.2. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ изнесува:

\_\_\_\_\_ денари.

[со бројки и букви].

вкупниот износ на ДДВ изнесува

\_\_\_\_\_ денари.

[со бројки и букви].

#### **Дел IV - Останати услови кои не се предмет на аукција:**

**IV.1. Тарифен модел 1, со месечна претплата од 500 денари без вклучен ДДВ по линија**

Р.бр.	Опис	Понудено
1	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки и интернет (3G/4G), од страна на поединечните претплатнички линии	
2	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 1000 минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).	
3	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 150 бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.	
4	Цената за една испратена СМС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 2,5 денари без ДДВ по искористување на бесплатните СМС пораки	
5	Цената за една испратена ММС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 15 денари без ДДВ	
6	За секоја линија треба да следува најмалку 6 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G)	
7	Тарифирањето на GPRS (3G/4G) интернет сообраќајот да се врши на податочни блокови од 10 kB	
8	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа	
9	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.	
10	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари	
11	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари	
12	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари	
13	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаинг со употреба на USSD услуга да не биде поголема од 9 денари + ДДВ	
14	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните	
15	Бесплатна промена на SIM картичка	
16	Бесплатна замена на телефонскиот број	
17	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган	
18	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган	
19	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест	
20	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка	
21	Субвенција од 1.000 денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија	

**IV.2. Тарифен модел 2, со месечна претплата од 2.000 денари без вклучен ДДВ по линија**

Р.бр.	Опис	Понудено
1	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки и интернет (3G/4G), од страна на поединечните претплатнички линии	
2	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 5000 минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).	
3	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 1000 бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.	
4	Цената за една испратена СМС порака кон сите национални мобилни мрежи во	

	Република Македонија не смее да биде повисока од 2,5 денари без ДДВ по искористување на бесплатните СМС пораки	
5	Цената за една испратена ММС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 15 денари без ДДВ	
6	За секоја линија треба да следува најмалку 12 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G)	
7	Тарифирањето на GPRS (3G/4G) интернет сообраќајот да се врши на податочни блокови од 10 kB	
8	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа	
9	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени 50 минути/месечно за разговори во роаминг (дојдовни/појдовни) и 100 минути месечно меѓународен сообраќај	
10	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени 50 СМС пораки кон меѓународни мрежи	
11	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.	
12	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари	
13	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари	
14	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари	
15	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга да не биде поголема од 9 денари + ДДВ	
16	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните	
17	Бесплатна промена на SIM картичка	
18	Бесплатна замена на телефонскиот број	
19	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган	
20	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган	
21	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест	
22	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка	
23	Субвенција од 4.000 денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија	

**IV.3.** Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

**IV.4.** Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт – договор.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

(потпис)\*

\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

**Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба**

**ИЗЈАВА**

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот \_\_\_\_\_ [се наведува *назив на понудувачот*] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот бр.10-5/2017 за доделување на договор за јавна набавка за набавка **на мобилни телекомуникациски услуги за период од 1 година** објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија- Касинос Аустриа ДОО Скопје со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*



### Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

#### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата врз основа на огласот бр.10-5/2017 за јавна набавка за набавка **на мобилни телекомуникациски услуги за период од 1 година**, објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

(потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

## Прилог 4 – Изјава за независна понуда

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот\* \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата во постапка со прибирање на понуди* за набавка **на мобилни телекомуникациски услуги за период од 1 година по оглас бр. 10-5/2017** објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата од постапката бр. 10-5/2017* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(потпис)\*\*

*\*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

*\*\*Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

## Прилог 5 - МОДЕЛ НА ДОГОВОР

### МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ - НАБАВКА НА МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОД ОД 1 ГОДИНА

Склучен на ден \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017 година, помеѓу:

#### I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје**, со седиште на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746, ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Дане Кузмановски, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. \_\_\_\_\_, претставувано од управител  
\_\_\_\_\_ (во понатамошниот текст: **НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА**)

#### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

##### Член 1

Предмет на овој Договор е уредувањето на правата и обврските помеѓу **Државна видеолотарија на Република Македонија** од една страна како Договорен орган и \_\_\_\_\_ од друга страна како Носител на набавката, а кои произлегуваат од склучувањето на овој Договор за јавна набавка на мобилни комуникациски услуги за потребите на договорниот орган.

Договорот се склучува врз основа на прифатена понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година поднесена од понудувачот (носител на набавката), по Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 10-5/2017 објавен веб страницата на Бирото за јавни набавки и Одлуката за избор на најповолен понудувач број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година, донесена од одговорното лице на договорниот орган.

##### Член 2

Со овој договор носителот на набавката му овозможува на договорниот орган пристап на јавната комуникациска мрежа и користење на јавните мобилни комуникациски услуги дефинирани од договорниот орган, согласно усвоената понуда дадена во прилозите на овој договор.

Со овој договор се регулираат меѓусебните права и обврски на носителот на набавката и договорниот орган, како договорни страни во согласност со: Законот за електронските комуникации ("Службен весник на РМ" бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12 и 59/2012) и правилниците, прописите и стандардите донесени во согласност со Законот за електронските комуникации.

Услугите, основните и дополнителни услуги кои се предмет на овој договор како и цената се дефинирани во прилозите на овој договор и се негов составен дел.

- Измена на одредена услуга се врши со взаемно потпишување на Анекс кон договорот, со кој се регулира измената.
- Измената на адресата односно седиштето или друг битен елемент со кој се одредува идентификацијата на договорниот орган како субјект во правниот промет треба задолжително да биде пријавена кај носителот на набавката во рок од 15 дена од настанувањето на измената,
- Во прилозите на овој договор може да се утврдуваат и посебни услови соодветни на воспоставените деловни односи помеѓу носителот на набавката и договорниот орган,
- На барањата на договорниот орган за вклучување или исклучување на дополнителни услуги, носителот на набавката има обврска да постапи најдоцна еден ден по поднесувањето на барањето.

## ЦЕЛ НА ДОГОВОРОТ

### Член 3

Целта на овој Договор е набавка на мобилни комуникациски услуги најмалку 22 мобилни претплатнички линии за потребите на договорниот орган, согласно усвоената понуда дадена како прилог на овој договор.

## ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

### Член 4

Носителот на набавката се обврзува во согласност со применливите прописи од оваа област да:

- му обезбеди на договорниот орган добра и квалитетна услуга,
- обезбеди редовна и непрекината јавна мобилна комуникациска услуга,
- воведи ефикасни постапки и вложи максимални напори за да ја гарантира неповредливоста и доверливоста на комуникациите на договорниот орган, за зачувување на деловните тајни и личните податоци кои се однесуваат на договорниот орган согласно важечките прописи,
- го поддржува договорниот орган со совети и консултации околу изборот на видот на услуги и користење на одредени услуги,
- да постапи по пријава на дефект на претплатничка линија,
- да постапи по приговор за висина на сметка,
- доколку изврши измена на ценовникот согласно својата деловна политика да го извести договорниот орган,
- издава упатства и дава информации на претплатникот за користење на услугите, како и за обврските од претплатничкиот однос,
- е должен да го изврши пренесувањето на телефонските броеви, без прекин на мобилните комуникациски услуги и без финансиска надокнада.
- е должен безусловно да допушти зголемување на бројот на претплатничките линии од најмногу 30% по барање на договорниот орган. За потребата за обезбедување на повеќе од овој број на линии, договорниот орган потребно е да добие претходна согласност од носителот на набавката

Носителот на набавката има право во согласност со применливите прописи од оваа област:

- ако во роковите утврдени во договорот, договорниот орган не го уплати доспеаниот долг кон носителот на набавката, времено да го забрани пристапот до услугите, во овој случај договорниот орган е обврзан при повторно вклучување да ги плати трошоците за повторно активирање,
- да доставува редовно месечна фактура по кориснички број, корисник на мобилни комуникациски услуги поединечно со пресметан износ на ДДВ чиј процент за овој вид на услуги е утврден со закон,
- да засмета законска казнена камата од денот кога договорниот орган западнала во задоцнување со плаќањето на месечната фактура,
- во случај на повреда на одредбите на овој договор, за тоа да го извести носителот на набавката и да му определи разумен рок за исполнување на обврските предвидени со овој договор.

## **ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН**

### **Член 5**

Со засновање на претплатнички однос, договорниот орган има право во согласност со применливите прописи од оваа област:

- на промена на конфигурација како за зголемување, така и за намалување на бројот на претплатнички линии,
- да избере начин за користење на мобилните комуникациски услуги, согласно усвоената понуда дадена во прилогот на овој договор,
- на приговор против одлуките или активностите на носителот на набавката во врска со пристапот до или обезбедување на услугите.

Договорниот орган има обврска во согласност со прописи од оваа област да:

- во рокот означен на сметката да ја плати издадената фактура за месечна претплата и користење на основните и дополнителни услуги, реализираниот сообраќај утврдени со ценовникот на носителот на набавката, како и ДДВ утврден со закон, при што фактурирањето на месечната претплата за основните услуги, како претплатата за дополнителните услуги се врши однапред за секој месец,
- непримањето на сметката, не го ослободува договорниот орган од обврската да го плати долгуваниот износ на време. Во случај на недобивање на месечната сметка да се информира во специјализираните служби за грижа за корисниците на носителот на набавката и да побара изготвување на истата,
- да ги користи комуникациските услуги исклучиво за свои сопствени потреби и согласно нивната намена, да не вознемирува други корисници и да не ја користи за цели спротивни на законот, како и на условите содржани во овој договор,
- да не ги користи комуникациските капацитети, предмет на овој договор, за обезбедување јавни комуникациски услуги на трети лица, спротивно на условите содржани во законот и други правила и прописи и писмен договор со носителот на набавката,
- да го извести носителот на набавката за секоја промена на податоците потребни за склучување на овој договор. За штетите настанати со непочитување на оваа обврска, носителот на набавката не презема никаква одговорност,
- да се воздржува од било какви дејствија кои би ја довеле во опасност или би и нанеле штета на мрежата на носителот на набавката,
- ги почитува упатствата на носителот на набавката во поглед на користењето на услугите.

## **ЦЕНИ, РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ**

### **Член 6**

Вредноста на овој договор нема да надмине 400.000,00 денари без вклучен ДДВ односно 472.000,00 со вклучен ДДВ.

Договорниот орган е должен да му исплатува на носителот на набавката износ во денари месечно по извршена месечна услуга, во рок од 30 дена по достава на фактура на адресата на договорниот орган.

### **Член 7**

Сите трошоци за услугата преносливост на броеви согласно овој Договор, се вклучени во понудените цени.

## **Член 8**

Цените на сите останати услуги кои не се содржани во финансиската понуда на носителот на набавката, истиот ќе ги обезбедува по цени не повисоки од официјалните цени за постпејд услуги, кои се прилог кон овој договор.

## **Член 9**

Договорниот орган има право по претходно писмено барање доставено до носителот на набавката да исклучи корисник во еден правец, согласно со применливите законски одредби од оваа област.

## **Член 10**

За секоја активирана претплатничка линија, мобилниот оператор доделува субвенција за телекомуникациска терминална опрема за времетраењето на овој Договор во висина согласно тарифниот модел оределен во Прилогот составен дал на овој договор.

## **Член 11**

Опремата од член 10 по нејзиниот прием од страна на договорниот орган, станува сопственост на договорниот орган и носителот на набавката нема право да бара нејзино враќање и по истекот на важноста на овој договор.

За сите линии кои ќе бидат подоцна приклучени кон овој договор, субвенцијата сразмерно се намалува за износ од 1/12 за изминатите месеци од важноста на овој договор.

## **ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК**

### **Член 12**

Договорните страни се согласни договорниот орган дополнително да достави податоци што ќе бидат внесени во Телефонскиот именик на мобилниот оператор и Службата за информации за броеви од Телефонскиот именик за кои Службата за грижа за корисници кај мобилниот оператор да може да дава податоци на заинтересирани страни.

## **ЗАБРАНА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА**

### **Член 13**

Овој Договор ќе се применува единствено за договорниот орган. Носителот на набавка ги обезбедува услугите само на договорниот орган за негова сопствена употреба. Секоја комерцијална употреба или препродажба на гореспоменатото, нудење на услугите од носителот на набавката на трети страни, индивидуи или правни лица, се забранува.

## **ЗАБРАНА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ**

### **Член 14**

Договорниот орган нема право да ги пренесува условите надвор од постојниот договор, или било кои од неговите права или обврски опфатени овде или коишто произлегуваат од овде, на која било трета страна, без претходна писмена согласност од страна на мобилниот оператор, освен податоците кои договорниот орган мора да ги објави согласно со позитивните прописи кои ги регулираат јавните набавки.

## **ПРОМЕНИ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 15**

Носителот на набавката има обврска за известување на договорниот орган за планираните измени за условите од овој договор, во рок не пократок од 30 дена пред воведување на измените.

Се смета дека договорниот орган се согласил со промената на условите на договорот доколку во периодот на известувањето, писмено не го извести носителот на набавката дека го раскинува договорот.

Раскинувањето на договорот не го ослободува договорниот орган од плаќање на пристигнатите и неплатени обврски или исполнување на договорените обврски, пристигнати пред извршените измени во условите на овој договор.

## **РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 16**

Договорниот орган може да го раскине договорот, со претходно писмено известување на носителот на набавката, најмалку 30 дена пред датумот на раскинување на договорот, при што е должен да ги изврши сите обврски за плаќање кои ги има кон носителот на набавката, за извршени услуги согласно овој договор.

Носителот на набавката може да го раскине договорот, поради неисполнување на обврските на договорниот орган предвидени со овој договор и тоа:

- Доколку јавната комуникациска услуга се користи или е наменета да се користи за цел спротивна на условите од овој договор,
- Доколку договорниот орган ја користи претплатничката услуга за обезбедување на комуникациската услуга на трети лица за надомест, спротивно на условите содржани во законот или други закони или прописи, констатирани од страна на надлежен орган, и без писмен договор со носителот на набавката,
- Со судска одлука за бришење од трговски регистар,
- Во случај на стечај, реорганизација, ликвидација или неликвидност на договорниот орган,
- Доколку носителот на набавката не е во состојба да ги обезбедува услугите поради дејство на Виша сила подолго од шест месеци.

### **Член 17**

Во случај на предвремено раскинување на договорот или деактивирање на дел од претплатничките линии пред истекот на договорниот период по барање на договорниот орган, договорниот орган се обврзува на носителот на набавката да му исплати 1/12 од износот на субвенцијата за секој месец до истекот на Договорот за секоја од деактивираниите линии.

## **ВИША СИЛА**

### **Член 18**

Користењето на услугите кои ги обезбедува носителот на набавката може да биде прекинато поради дејство на Виша сила. Под Виша сила се подразбира настан независен од волјата на договорните страни, чие наспатување не можело да се спречи или предвиди и поради кои исполнувањето на обврските од договорот станало отежнато или неможно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: природни настани, општествени настани (штрајк, немири, војна) акти на јавната власт, нарушување на функционирањето на телекомуникацискиот систем и сл.

Носителот на набавката не сноси никаква одговорност кон договорниот орган поради прекин на услугите, предизвикан од настан на Виша сила.

## ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 19

Договорот влегува во сила со денот на неговото потпишување и има важност 2 (две) години од денот на потпишувањето.

Сите дополнителни претплатнички линии на договорниот орган кои ќе бидат акивирани по потпишување на договорот, а во рамките на нивното времетраење, имаат важност до истекот на овој договор.

### Член 20

Овој договор се смета за реализиран, по истекот на неговото времетраење или по искористување на максималната вредност од членот 6 од овој Договор

### Член 21

Во случај на спор, надлежен е Основен Суд Скопје 2 – Скопје.

За се што не е предвидено со овој договор, ќе се применат соодветните одредби од Законот за облигационите односи и Законот за електронските комуникации.

### Член 22

Договорот е сочинет во 4 еднакви примероци од кои по 2 примерока за секоја од договорните страни и два за службени цели.

## ПРИЛОГ 1 - ОСНОВНИ УСЛУГИ:

### 1. за сите тарифни модели:

- Сите СИМ картички да бидат во иста група во рамките на компанијата (CUG) и по линија задолжително да има неограничени бесплатни минути секој месец за разговори во рамките на компанијата (не смее да има никаков надомест).
- Моменталните претплатнички броеви да бидат пренесени заедно со префиксот (НДК бројот – Националниот Дестинациски Код) во мобилниот оператор кој што ќе биде избран како најповолен понудувач.
- Тарифирањето на националните повици да биде по секунда по почетниот интервал од минута.
- Услугата за телефонски повици Понудувачот треба да ја нуди на целата територија на РМ.
- Цените на сите останати услуги кои не се содржани во финансиската понуда на носителот на набавката, истиот ќе ги обезбедува по цени не повисоки од официјалните цени за постпејд услуги
- Целосно покривање на трошоци за преносливост на броеви при евентуална промена на операторот.
- Износот за субвенција за повеќе линии да може да се сумира и да се искористи по потреба на Договорниот орган за набавка на мобилни телефони кои ги нуди економскиот оператор по неговите малопродажни цени (пост – пејд цени за мобилни телефони).

### 2. Тарифен модел 1, со месечна претплата од 500 денари без вклучен ДДВ по линија

1	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки и интернет (3G/4G), од страна на поединечните претплатнички линии
2	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 1000 минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).
3	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 150 бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.



4	Цената за една испратена СМС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 2,5 денари без ДДВ по искористување на бесплатните СМС пораки
5	Цената за една испратена ММС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 15 денари без ДДВ
6	За секоја линија треба да следува најмалку 6 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G)
7	Тарифирањето на GPRS (3G/4G) интернет сообраќајот да се врши на податочни блокови од 10 kB
8	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа
9	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.
10	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари
11	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари
12	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари
13	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга да не биде поголема од 9 денари + ДДВ
14	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните
15	Бесплатна промена на SIM картичка
16	Бесплатна замена на телефонскиот број
17	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
18	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
19	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест
20	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка
21	Субвенција од 1.000 денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија

### 3. Тарифен модел 2, со месечна претплата од 2.000 денари без вклучен ДДВ по линија

Р.бр.	Опис
1	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки и интернет (3G/4G), од страна на поединечните претплатнички линии
2	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 5000 минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).
3	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 1000 бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.
4	Цената за една испратена СМС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 2,5 денари без ДДВ по искористување на бесплатните СМС пораки
5	Цената за една испратена ММС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 15 денари без ДДВ
6	За секоја линија треба да следува најмалку 12 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G)
7	Тарифирањето на GPRS (3G/4G) интернет сообраќајот да се врши на податочни блокови од 10 kB
8	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа
9	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени 50 минути/месечно за разговори во роаминг (дојдовни/појдовни) и 100 минути месечно меѓународен сообраќај
10	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени 50 СМС пораки кон меѓународни мрежи

11	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.
12	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари
13	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари
14	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари
15	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаинг со употреба на USSD услуга да не биде поголема од 9 денари + ДДВ
16	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните
17	Бесплатна промена на SIM картичка
18	Бесплатна замена на телефонскиот број
19	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
20	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
21	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест
22	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка
23	Субвенција од 4.000 денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија

### ПОНУДУВАЧ

---

*„Понудувачот ( овластеното лице ) треба да го парафира понудениот Модел на Договор во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*